

Балканскиот Полуостров влегува во групата на светски региони со најголеми територијални поделби и етнички разграничувања. Некогашната југословенска федерација која функционираше како збир на рамноправни федерални единици, а притоа демонстрираше невидено заедништво, денес е претворена во помали или во поголеми кантони со висок етнички предзнак. На прагот на зачекорувањето кон Европа и нејзините институции, наместо да се менаџира регион без граници и бариери, некој ова парче од континентот свесно го турка во област на гета и тензии. Јазот во Босна, нетрпеливоста во Санџак и во Војводина, лошата состојба на Косово, сè почестите обиди за отцепување на Прешевската област, притисокот на албанското малцинство во Македонија... Премногу кризи за едно мало парче земја каквo што е Балканот. Виновниците одамна се фокусирани и банално е повеќе да се расправа за тоа. Насоките за излез од сè почестите и побројните бариери се изолирани и заклучени. На таков начин, Европа е сè подалеку од регионот, сè подалеку од нас.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Најкомплексното прашање кое веќе седмици наназад се поставува е дали косовската независност претставува преседан или не. Одговорите, како што и се очекуваше, се поделени. Почна и новото толкување на меѓународното право и начелата и принципите на постоењето на државите. Вашингтон е упорен во објаснувањето дека новата балканска реалност не претставува никаков преседан во меѓународното општење и дека тоа е уникатен случај кој не може да биде применлив за друг регион во светот. Статусот на Косово е воспоставен врз специфична резолуција на Советот за безбедност на ОН, со која се подразбирало дека дефинитивното решение ќе го одреди меѓународната заедница во даден момент. Западот не сака да слуша за иницијативите на Нагорно Ка-

МАКЕДОНИЈА, НАСКОРО ЌЕ ГОЛЕМОАЛБА



ЗАЧУДУВАЧКИ МИР И ТИШИНА НИЗ ЦЕЛО КОСОВО

рабах, Јужна Осетија и Абхазија, со кои се пројавува тенденција за независност по урнекот на косовската. За западните демократии таа опција е исклучена и наведените спорни автономии нема да ја имаат поддршката за реализација на целта. Но, затоа, пак, во проектот за независност на републиките во Поткавказието е вклучена Руската федерација, која неколку пати досега предупредуваше дека случајот со Косово ќе стане модел и за другите слични автономни републики во светот. Очигледно дека светот е поделен на различни зони на интереси, во кои доминираат големите сили. Ситнењето на географските простори на етничка база не претставува награда или желба за слобода на малите народи, туку е категоричен пример и доказ дека моќните држави се раководат од интересите на сопствената глобалистичка надворешна политика.

ПОПРАВАЊЕ НА ИСТОРИСКАТА ГРЕШКА

Дел од европските дипломатски кругови го менуваат курсот кон косовската ситуација. Очигледно е дека Европа се наоѓа во длабок јаз по тоа прашање.

Поделбата која од ден на ден е сè присутна, го доведува во прашање заедничкото општење меѓу земјите-членки. Сè повеќе британски, шпански, словенечки парламентарци и шефови на делегации истакнуваат дека во наредниот период Западот мора да ги трпи последиците од одлуката за признавање на едностраната независност на Косово. Протекторатот сега отвора чудни прашања, кои делумно се несфатливи за новата европска дипломатија. Истовремено, тешко се доаѓа до нивен одговор. Во заткулисните кругови во Брисел почнува наголемо да се дискутира за потенцијалната поделба на Косово, бидејќи на теренот состојбата де факто е поделена. Европејците веќе размислуваат за враќање на северниот српски дел во пазувите на Србија. Делумно ситуацијата ја поистоветуваат со ерата по судирот меѓу Тито и Енвер Хоџа, кога дојде до отворање на албанско-југословенската граница. Тогаш се случило масовното доселување на Албанци од Албанија во Косово. Комунистичката партија на Југославија одлучи сегашниот северен дел на областа административно да го спои со Косово, со цел да се урамнотежи новонастанатата етничка ситуација. Поборниците на овие паралели оценуваат дека сега е дојдено времето грешката да се попра-

ЦРНА ГОРА И ГРЦИЈА СТАНАТ МЕТА НА НСКИТЕ АМБИЦИИ



"Враќањето на руските војници и полицијци на Косово не е реално. Сепак, конечната одлука за тоа е во надлежност на претседателот на Русија. Мислам дека нема причина Русија воено да се враќа на Балканот. Доколку, пак, се случи, тоа ќе ја оневозможи Србија да се брани себеси, а сметам дека таа има капацитети тоа да го направи. Од друга страна, едностраното прогласување независност на Косово претставува сигнал за Србите во Република Српска. Празни приказни се тезите дека Косово е уникатен или единствен случај. Ако некој ѝ одзема дел од територијата на Србија, тогаш таа може да бара компензација за тој губиток, вклучувајќи го и српскиот ентитет во Босна. Веќе е напуштено правилото на неповредливост на државните граници. Оние кои го признаа Косово мора

тоа да го имаат на ум. Русија знае дека западните земји се обидуваат на мала врата Косово да го воведат во некои форуми на ОН, но Москва ќе го спречи секој таков обид. Нема да дозволиме никаков независен живот на Косово, затоа што тоа е дел од Србија. Косово може да стане држава само со дозвола од Белград, никако поинаку. Русија ќе прави напори да го врати меѓународното право таму каде што му е местото".
Дмитриј Рогозин, претставник на Русија во НАТО

ви и истиот тој северен дел од Косово, кој беше вклучен во границите на покраината заради етнички баланс, да ѝ се врати на Србија.

ДРОГАТА ЈА СОЗДАВА ГОЛЕМА АЛБАНИЈА

Идеите за создавање големоалбанска држава, кои беа активни во деведесеттите години на минатиот век од страна на албанското лоби во Америка, последниве месеци повторно добиваат во интензитет. Поранешниот конгресмен, Џозеф Диогарди, лидер на Албанско-американската граѓанска лига неколку пати досега покажал и докажал дека, освен заложбата за создавање етничка држава на сите Албанци на Балканот, материјално ја поддржувал терористичката ОВК со филијалите во Америка. Диогарди има албанско-италијанско потекло. Политичката кариера ја почнал во 1984 година во Конгресот



ГРУЗИЈА ПРЕД РАСПАЃАЊЕ

Од генералниот секретар на ОН, од претседателот на Руската федерација и од шефовите на дипломатиите на ЕУ, Јужна Осетија побара да ја признаат нејзината независност. Барањето за отцепување од Грузија следи по чинот на признавањето на Косово од страна на западните демократии. Целата работа доби и официјална димензија, кога Парламентот на Јужна Осетија усвои изјава со која бара државен статус. Убедени дека косовскиот претседан ќе значи основа за скорешна сувереност на оваа спорна област, жителите на Осетија сега прават сè за да го добијат она што го бараат. Постојано се истакнува дека принципот на територијалната целовитост на државите и непроменливоста на границите повеќе не постои. Во изјавата усвоена во Парламентот е наведено дека Јужна Осетија исклучително ја признава улогата на Русија за решавање на судбината на осетискиот народ. Апсолутното мнозинство од населението има руско државјанство, па оттука неосновани биле заложбите на грузиските власти за постоење на Грузија и Јужна Осетија во една заедничка држава.

РУСИЈА ПОД ВОЕНА ЗАКАНА ОД ФРАНЦИЈА

Според новата воена доктрина, разработена од страна на францускиот Генералштаб, Русија станала официјален непријател на Франција. Со оваа стратегија Париз може да влезе во војна со Москва, доколку Русија ја загрози безбедноста на било која република од поранешниот Советски Сојуз. Воените и политичките кругови во Москва оценуваат дека заканата не е за потценување, француската армија станува респектабилно силна, а со доаѓањето на Саркози на чело на државата и нејзиното враќање во воениот систем на НАТО, неколкупратно е зголемена способноста на оваа војска.



ОСТАНАА САМО СРПСКИТЕ РИТУАЛИ



"Апелирам до ЕУ да се обедини и заеднички да го признае Косово, а истовремено на Србија да ѝ стави до знаење дека местото ѝ е во Европа, доколку се однесува како што треба. Ние на Балканот работевме токму во тој прилог, Европа да остане едно цело. Косово беше проблем кој премногу долго се влечеше и за кој беа испробани сите можни решенија. Целата ситуација ја искомплицираа Русите, со тоа што ги поддржуваат Србите. Се надевам дека Европа ќе се обедини околу заедничкиот став".

Медлин Олбрајт



"Независноста на Косово не се одвива толку лошо. Мислам дека друго решение не постоеше. За мене е многу убаво параболоа тоа што Словенија беше првата земја која ја напушти југословенската федерација, а денес е земја претседавач со ЕУ, која ја организира независноста на последниот дел од поранешната држава. Ние не можевме ниту со силите на ОН, ниту со НАТО да ја задржиме ситуацијата која е присутна на Кипар веќе 30 години. Во еден момент требаше да се пресече. Жал ми е што не дојде до компромис, па оттука независноста мораше да се случи".

Бернар Кушнер, шеф на француската дипломатија

на САД. Две години подоцна заедно со сенаторот од Канзас, Боб Дол, ја подготви Резолуцијата пред Сенатот за наводното угнетување на Албанците. Таа Резолуција никогаш не помина меѓу сенаторите. Кампањата на Албанско-американската граѓанска лига за независно Косово тие ја туркаа континуирано и конзистентно. Сè тоа резултираше со признавање на едностраното прогласување на независноста од страна на западните држави. Но, тука проектот не застана.

Аналитичарите и службите процениле дека Диогарди е невиден екстремист и оди чекор подалеку. Неговата

идеологија се фокусира на голема Албанија. Тој веќе ја проектирал мапата на фашистичката творба на Балканот, која ја илустрира тенденцијата на Хитлеровска Германија од Втората светска војна. Во мапата на Диогарди речиси половина од Македонија е вклучена во составот на големоалбанската држава, заедно со Скопје. Тој ниту на Грција не ѝ предвидува зачувување на територијалната целовитост. За актуелните состојби на Балканот тој ги обвинува Русија и Грција, кои на почетокот на дваесеттиот век неправедно ја одвоиле албанската нација. Половината од неа, според негови зборови, живеела надвор



МАКЕДОНСКИТЕ
ПАТЕШЕСТВИЈА СО
ЛОШИ НАСОКИ

Apparently in Skopje
All Roads Lead to Well Everywhere

"Во деведесеттите години Западот требаше да воспостави стратешко партнерство со Србија за да ја спречи исламизацијата на Балканот. Поради тоа, западните демократии требаше да ги затворат очите за она што го правеше Милошевиќ и методите со кои тој се служеше. Истите тие методи на Туѓман му ги простуваа, а по што тој беше подобар од Милошевиќ? Европејците, поради своите анти-српски комплекси и идиотскиот хуманизам, не му дозволија на Белград да заведе ред на Косово. Наместо тоа, заедно со САД, тие направија хуманитарна интервенција и дадоа зелено светло за албанизација на покраината, проследена со геноцид врз православното население. Денес со едностраната независност западните земји ги демонстрираат своите сурови претензии. Сите нас не предупредуваат - чувајте се! Ќе видиме што ќе се случи кога за неколку децении Флорида ќе посака да се отцепи од САД, повикувајќи се на косовскиот преседан".

Виталиј Иванов, потпретседател на Центарот за политички конјунктури на Русија

од албанските граници во непријателски словенски режими, пред сè, во Србија и во Македонија. Со помош на нарко мафијата и на шверцерите со оружје Диогарди ги подмитувал луѓето од американската администрација, со цел да се издејствува НАТО нападот врз Југославија во 1999 година.

Американскиот воен ветеран и политички аналитичар, Бен Воркс, јавно признава дека Албанците едноставно ја купиле независноста на Косово на најприземен и криминален начин. Според него, да не биле дрогата и криминалните потфати, Косово денес ќе беше под српската чизма. Познавачите на приликите навестуваат дека работите не застануваат тука. Прашање е само на време кога Албанците ќе ја почнат новата војна во Македонија, Црна Гора и во Грција за конечно обединување на албанските етнички територии. Тие, како и по обичај, најголемата надеж за помош ја полагаат во НАТО и во Западот.

"УНМИК нема да ја поништи одлуката за прогласување на независноста на Косово. Ние и понатаму стоиме на Резолуцијата 1244 и гледаме на иднината, а тоа е интеграцијата во Европа. Таму им е место на сите. Мандатот на УНМИК, КФОР и на меѓународната заедница се однесува на цело Косово и затоа целта не е да се дели територијата".

Јоаким Рикер, шеф на УНМИК во Приштина

